

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за Блок 39 и 40, Општина Струмица

Член 1

Се организира втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за Блок 39 и 40, Општина Струмица, со површина од 39,1ха. кој граничи:

- од источната страна со осовина на новопланирана ул„бр.14а“;
- од северната страна со осовина на новопланирана ул„бр.12“;
- од западната страна со осовина на новопланирана ул „бр.17“;
- од јужната страна со осовина на новопланирана ул„бр.15“.

Член 2

Одлуката за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи ,на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Втората јавна анкета ќе трае од 07.07.2021 година до 27.07.2021 година,а јавната презентација ќе се одржи на ден 12.07.2021 година во 11:00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

Член 4

ДУП за Блок 39 и 40, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 5

Заинтересираните физички и правни лица можат на анкетни листови да достават забелешки и предлози по предлогот на планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во ”Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-3996/2
01.07.2021 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски